

По средбата на Коштуница со Путин во Санкт Петербург, српската власт стана многу пожестока во критиките и во предупредувањата кон американската надворешна политика кога е во прашање Косово. Веројатно Путин го задоил српскиот премиер со моќ произлезена од ветувањето дека ќе ја запре независноста на протекторатот по секоја цена. Канонадата остри зборови изречени од официјален Белград кон Буш и неговите дипломати е увертира во уште една сложена година на Балканот. Коштуница рафално возвраќа кон Вашингтон во стилот на Кастро. Се поставува само прашањето до кога Русија ќе го држи закоравениот став за Косово и дали по евентуалната промена Владата во Белград ќе тресне од земја.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



ОД НИВ ЗАВИСИ - БУШ И ПУТИН МЕЃУ НЕЗАВИСНОСТА И АВТОНОМИЈАТА

ЕВРОПА НЕМ ПУТИН - БУШ

Европа како да е тргната настрана од решавањето на косовското прашање. Сè е оставено на двете големи сили, САД и Русија. Она што ќе го договораат Белата куќа и Кремљ веројатно ќе мора да го прифатат земјите од Европската унија. Какво понижување! Тоа е уште еден знак колку Европа неподготвено ги дочекува прашањата кои имаат светско значење. Брисел сè уште е само слеп послушник на двете хемисфери. Сè уште го нема сопственото ЈАС. Поделбите меѓу земјите-членки за различни прашања од глобален интерес ја исфрлаат од колосек улогата која Европа треба да ја има при решавањето на комплексноста на проблемите. Во косовскиот случај таа ќе мора да ги крене двата прста во Советот за

безбедност така како што некој ќе ѝ каже. Секако, тоа не им доликува на земји кои се зачетници на светската цивилизација.

Што би се случило доколку наскоро во Њујорк на гласање се стави резолуцијата на Ахтисари. Да, Русија ќе стави вето, барем според досега најавеното и кажаното. Но, што потоа? Следува целосна блокада на процесот. ЕУ не ќе може да ги преземе надлежностите во Приштина, онака како што предвидува Нацрт-планот. Таа ќе го нема мандатот да ја води улогата на набљудувач и ре-визор на косовската сувереност. Во една таква околност не е исклучено на-силството. Тука почнува процесот на целосна дискредитација на ЕУ и на НАТО.

И ВОЈВОДИНА ПО СТАПКИТЕ НА КОСОВО!?

Уште во март 1997 година се пуштени информации во американскиот Конгрес дека Косово и Војводина повеќе не треба и нема да бидат составен дел на Србија. Почнаа да се појавуваат нови географски мапи, во кои Србија е преполовена, се поттикнуваа одредени сепаратистички движења и сл. Некои карти се пронајдени во фиоките на бироата на влијателни луѓе од западната дипломатија. Суштината се состоела во планот Србија да се сведе на границите во кои постоела пред 1912 година. За вак-

МИТЕ СИЛИ

вите сценарија досега многу пишуваа познатите Збигњев Бжежински, Хенри Кисинџер, Ван ден Брук, Џани де Мике-



"Во американската администрација постојат две струи. Едната заговара Албанците да прогласат независност, по што САД ќе го признаат Косово, додека другата струја смета дека тоа ќе предизвика бројни проблеми во регионот и во односите со европските сојузници на Вашингтон. Инаку, Косово е само една точка на несогласувањата меѓу Москва и Вашингтон. Таа може лесно да се надмине ако Буш и Путин, за време на средбата во јули постигнат договор околу антиракетниот штит на Америка или иранската нуклеарна програма".

Тим Џуда

лис... Според многумина, наведените ја имале улогата на подготвување на јавноста за процесот на прифаќање и реализација на подготвените сценарија.

Уште во ноември 1992 година Буш постариот предупреди со зборовите: "Косово може да биде повод за интервенција".

Но, наместо тој, планот го спроведе Клинтон, кој уште во 1993 година ги постави контурите за развој на состојбите на Косово. Во документот на Клинтон буквално е наведено: "Подготвени сме да реагираме одлучно против Србите во случај на судири на Косово, кои би ги иницирала српската власт".

Увертирата во тоа сценарио е испраќањето на сините шлемови во Македонија, со мандат да ја штитат македонската граница од упад на албански банди. Во 1993 година Сали Бериша побара испраќање вооружени сили на НАТО на Косово и покрај тоа што таму ништо не се случуваше. Оттогаш па натаму, српската власт на Косово континуирано е обвинувана за кршење на човековите права на албанското население, со што почна да се пишува современото косовско досие.

Во тој период Шкељзен Малиќи изјави: "Прашање е само кој ќе ја отпочне третата балканска војна меѓу Србија и косовските Албанци, во која на албанска страна ќе застанат Америка, Италија, Австрија и Германија".

Денес Србија не се плаши само за својата јужна провинција, туку и за се-

"Ако Американците толку се заинтересирани Албанците да живеат на независна територија, тогаш на свој простор нека им дадат територија на која ќе бидат независни".

Слободан Самарџиќ, министер за Косово и Метохија

"Србија се најде во неблагоприятна позиција, која може да има негативни последици по неа. Таа влезе во центарот на спротивставените интереси на најголемите сили. Ниту една мала земја, па ни Србија, не може да очекува ништо добро од тоа. Треба да се најде стратегија како да се извлече од таа ситуација".

Душан Лазиќ, член на Форумот за меѓународни односи

"Постои извесен страв кај американската администрација поради сознанието дека Марти Ахтисари не си ја извршил добро својата задача, бидејќи не напишал решение кое ќе ги задоволи сите страни. Изјавите на Буш за независно Косово се само притисок врз Русија да попусти во својата позиција. Тоа е знак кој го омаловажува ставот на Русија како безначаен, па и доколку би вложила вето. Тоа е и порака за Албанците, најголемите балкански сојузници на Американците".

Душан Јањик

ОКЊНА ВО ДУЕЛОТ

Поддршката на САД за независноста на Косово е главната причина за топлиот пречек на Буш во муслиманска Албанија. Вашингтон сега може да одговори на рускиот блеф и да го исфорсира гласањето во Њујорк. Ако Русија вложи вето, Косово ќе добие зелено светло само да ја прогласи независноста, а тоа ќе биде поздравено од западните земји. НАТО силите на теренот ќе мора да се подготват за евентуални напади на српски паравоени формации, кои би влегле на Косово за да го бранат српскиот суверенитет. Спротивставувањето на Буш на неоимперијалистичките идеи на Путин е најдоброто нешто што американскиот претседател го направил во Европа - коментираат западните гласила.

верната. По решавањето на судбината на косовскиот статус, исто така, со одредени декрети и надворешни влијанија, Војводина може да дојде на дневен ред, како втора етапа од распаѓањето на српската држава. Проектот е напишан пред точно десет години. Прашање е само дали тој навистина ќе биде имплементиран.

На овие пишувања веројатно најмногу им се радува Ненад Чанак, предводникот на Лигата од Војводина, кој се заложил веднаш по решавањето на косовското прашање, да почне да се решава и статусот на Војводина. Деновиве тој праша: "Како е можно од осум федерални единици на поранешна Југославија да постојат само седум одговори. Еден одговор недостасува, а тоа е Војводина. Како ќе гласи тој одговор ќе зависи од нас. Војводина никогаш не била во состав на независна Србија. Затоа е неопходно да се најде конечно решение за статусот на северната покраина".



"САД имаат право, во согласност со своите интереси, да поддржуваат одредени држави или народи, но не на тој начин што им подаруваат нешто што не е во нивна сопственост. Америка мора да најде друг начин на изразување наклонетост и љубовта кон Албанците, наместо да ги дарува со српски територии. Србија е огорчена од американската политика кон косовското прашање. Со бомбардирањата направија доволно грешки и за минатиот и за овој век. Со едностраното признавање на Косово би направиле уште една грешка, која ќе биде неправда и насилство кое српскиот народ никогаш нема да го заборави".

Воислав Коштуница



"КИСЕЛИ ФАЦИ" НА СПОРЕДНИТЕ ИГРАЧИ

да се дели. Мнозинството од неа е против еднострано признавање на протекторатот, бидејќи дури тогаш нема да се знае што ќе се случува со Балканот. Излезот е во компромисна резолуција, но како да се дојде до неа? Новиот акт во Њујорк нема да претставува само решение на статусот на Косово, туку и на обликот во кој ќе дојде до замена на меѓународните мисии во областа. Компромисот кој сега се нуди е Резолуцијата 1244 да не биде автоматски укината, бидејќи со неа се гарантира суверенитетот на Србија. Само во тој случај би било избегнато ветото на Русија. Приказната која кружи последниве денови е дека четири од пет постојани земји-членки на Советот за безбедност се против едностраното признавање. И најверојатниот исход од целата историја е продолжување на статусот кво, затоа што речиси 90 отсто од работите зависат од ставот на Москва.

"Новата резолуција го втемелува патот за надгледана независност на Косово и не обврзува ниту една земја да ја признае независноста. САД и европските партнери ќе го интензивираат дијалогот со Русија за да се дојде до полна поддршка на новата резолуција во Советот за безбедност на ООН. Тоа е многу важен чин, кој ќе го дефинира процесот на

косовскиот статус. Одложувањето на статусот не може да ги промени позициите на Белград и на Приштина, а тоа ќе создаде само проблеми".

Розмари Дикарло



ПРОТИВ ЕДНОСТРАНО ПРИЗНАВАЊЕ

За време на балканската турнеја Буш се обиде да го засили притисокот врз противниците на планот на Марти Ахтисари, со изјавата дека е дојдено време Косово да биде независно. Отворената поддршка за Приштина, дури и за западните дипломати беше неочекувана, но се протолкува само како заземање поцврст став пред дуелот со Путин на почетокот на следниот месец. Тоа на нож се дочека во Белград, па Буш во Софија се обиде да ја ублажи работата, барајќи брза перспектива за Србија во НАТО или во ЕУ.

Како и да е, новите моменти околу Косово ја ставија Европа пред свршен чин. По најавите на Буш дека со или без резолуција на Советот за безбедност Косово треба да биде независно, Европа почна уште повеќе внатрешно

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

 

tel. 02/ 3215980

ProMedia